

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
СУПЕР МАШКА ЛИГА
ПЛЕЈ ОФ
30.05.2019 год.
С К О П Ј Е

БИЛТЕН бр. 8/2019 год.

Комесарот за натпревари на ден 30.05.2019 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

О Д Л У К И

1. Врз основа на службените записници од **VIII** - то коло на **ВИП** супер машка ракометна лига ПЛЕЈ ОФ, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

РК ПЕЛИСТЕР-РК ЕУРОФАРМ РАБОТНИК	25:31	(09:16)
РК МЕТАЛУРГ-РК ПРОЛЕТ 62	41:27	(20:12)
РК ВАРДАР-РК БУТЕЛ СКОПЈЕ	28:20	(16:10)

2. Врз основ на Статутот на РФМ, Дисциплинскиот правилник на РФМ, Пропозициите за натпреварување на Супер машка ракометна лига, Првостепената дисциплинска комисија на РФМ, во состав Димитар Ристовски, Претседател и Драги Огненовски и Влатко Мицев, членови на комисијата, на состанокот одржан на ден 20.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

Согласно член 114 од ДП на РФМ, Карачиќ Игор лиц. 120 се казнува со забрана на настап на 1 (еден) првенствен натпревар.

Правна поука: Против одлуката донесена во прв степен може да се изјави жалба пред второстепениот орган, а преку органот кој го донел првостепеното решение, во рок од 8 дена од денот на доставување на одлуката.

Т А Б Е Л А

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК Вардар	8	8	0	0	269	222	47	24
2	РК Еурофарм Работник	8	6	0	2	254	213	41	18
3	РК Металург	8	5	0	3	250	244	6	15
4	РК Бутел Скопје	8	2	0	6	211	225	-14	6
5	РК Пролет 62	8	2	0	6	207	253	-46	6
6	РК Пелистер	8	1	0	7	219	253	-34	3

Изготвил:
Координатор за домашно првенство
Силвана Карбеска

Потврдил:
Комесар за натпревари
Камер Металари